

Врз основа на член 97 став (2) од Законот за општа управна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.124/15), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седница одржана на 15 март 2021 година донесе

## РЕШЕНИЕ

за исправка на Решението за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиене или водоснабдување на ЈКП „НИКОЛА КАРЕВ“ Пробиштип за регулиран период од 2021-2023 година

1. Во Решението за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиене или водоснабдување на ЈКП „НИКОЛА КАРЕВ“ Пробиштип за регулиран период од 2021-2023 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.55/21), во точката 4 зборовите: „ а се применува за регулираниот период 2021-2023 “ се заменуваат со зборовите: „ а ќе се применува од 1 април 2021 година“.
2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

## Образложение

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија донесе Решението за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиене или водоснабдување на ЈКП „НИКОЛА КАРЕВ“ Пробиштип за регулиран период од 2021-2023 година УП1 бр.08-153 /20 од 4 март 2021 година и истото го објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.55/21.

Поради техничка грешка во диспозитивот на решението со ова решение се врши исправка во точката 4 од диспозитивот на решението и зборовите: „ а се применува за регулираниот период 2021-2023“ се заменуваат со зборовите: „ а ќе се применува од 1 април 2021 година “.

Имајќи го во предвид горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП1 бр. 08 - 153/20  
15 март 2021 година  
Скопје

Претседател на  
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски